


# ВЯРА И КУЛТ



© ROD®

ГОДИШНИК  
на АСОЦИАЦИЯ „ОНГЪЛ“, том 15, год. XI, 2017



## ВЯРА И КУЛТ

⊗ RVD ⊗

София, 2017

Годишникът се издава  
с подкрепата на Община Самоков

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

I ПКС д-р Росен Розенов Малчев (Главен редактор)  
доп. д-р Константин Звездомиров Раироев  
проф. д-р Николай Иванов Ненов  
проф. д-р Margaret Драганова Димитрова  
докт. Андрей Стефанов Бобев

Международни членове:  
Проф. д-р Владимир Наноловски, член-кореспондент на РАН,  
Улмуртски университет – Ижевск, Руска федерация  
Доп. д-р Трайче Нацев, Университет „Гоце Делчев“ – Штип,  
Р. Македония

ВЯРА И КУЛТ

Първо издание

© Асоциация за антропология, етнология  
и фолклористика „Онгъл“, 2017  
ел. поща: ongal1991@abv.bg  
www.ongal.net

© Импресарско-издателска къща „Род“, 2017  
ел. поща: rod\_sofia@yahoo.com

Формат 16/60/84  
Тираж 300  
Печатница *Tim-tom прес*

ISSN 1311-493X

ANNUAL  
of 'ONGAL' ASSOCIATION, Vol. 15, Year XI, 2017



FAITH AND CULT

⊗ RWD ⊗

Sofia, 2017

Годишникът се издава  
с подкрепата на Община Самоков

**РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ**

И ПКС д-р Росен Розенов Малчев (Главен редактор)  
доп. д-р Константин Звездомиров Раироев  
проф. д-р Николай Иванов Ненов  
проф. д-р Margaret Драганова Димитрова  
докт. Андрей Стефанов Бобев

Международни членове:  
Проф. д-р Владимир Наноловски, член-кореспондент на РАН,  
Улмуртски университет – Ижевск, Руска федерация  
Доп. д-р Трайче Нацев, Университет „Гоце Делчев“ – Штип,  
Р. Македония

**ВЯРА И КУЛТ**

Първо издание

© Асоциация за антропология, етнология  
и фолклористика „Онгъл“, 2017  
ел. поща: ongal1991@abv.bg  
[www.ongal.net](http://www.ongal.net)

© Импресарско-издателска къща „Род“, 2017  
ел. поща: rod\_sofia@yahoo.com

Формат 16/60/84  
Тираж 300  
Печатница *Tim-top прес*

ISSN 1311-493X

ANNUAL  
of 'ONGAL' ASSOCIATION, Vol. 15, Year XI, 2017



**FAITH AND CULT**

⊗ RWD ⊗

Sofia, 2017

The Annual is published  
with the support of Samokov municipality

#### EDITORIAL BOARD

1<sup>st</sup> class teacher Rossen Rossenov Malchev, Dr.Habil.  
(Editor-in-chief)  
Assoc. prof. Konstantin Zvezdomirov Rangochev, Ph.D.  
Prof. Nikolay Ivanov Nenov, Ph.D.  
Prof. Margaret Draganova Dimitrova, Ph.D.  
Andrey Stefanov Bobev, Ph.D. cand.

#### International members:

Prof. Vladimir Napolskih, Dr. Habil., Corresponding Member  
of the Russian Academy of Sciences, Udmurt University, Izhevsk,  
Russian Federation  
Assoc. Prof. Dr. Trayche Natsev, Gotsa Delchev University, Shtip,  
Republic of Macedonia

#### FAITH AND CULT

First edition

© ‘Ongal’ Association of Anthropology, Ethnology,  
and Folklore Studies, 2017  
e-mail: ongal1991@abv.bg  
www.ongal.net

© ‘Rod’ Impressario & Publishing House, 2017  
e-mail: rod\_sofia@yahoo.com

ISSN 1311-493X

#### СЪДЪРЖАНИЕ

Уводни думи ..... 11

#### ВЕДА СЛОВЕНА

Миглена Христозова – „Помашки“ ли са песните от  
*Веда Словена?* Първи стъпки към една нова хипотеза ..... 13  
Пламен Бочков – Юдите във *Веда Словена* –  
демиурзи и медиатори ..... 24

#### ВЯРА И КУЛТ

Евгени Марушев – Дупнишка Рила ..... 37  
Любомир Цонев, Илия Борисов – Резултати  
от антропологическата експедиция по билото  
на Калините и Поличите, Западна Рила, 2015 г. ..... 42  
Милена Любенова – Поддържане на локалната памет:  
Култът към Света Богородица ..... 58  
Росен Р. Малчев – Цветок «Петров крест»  
(*Lilium martagon* L.) в контексте культа св. Ивана  
Рильского в регионе города Самоков, Болгария ..... 71  
Теодор Пеев – Изображение на св. Димитрий Ростовски  
в църквата „Рождество Богородично“ в Самоков ..... 83  
Георги Захов – Православните храмове и параклиси  
в с. Шипочан – опора на вярата и народността ..... 88  
Константин Рангочев – Этническая модель  
растительного мира (На материале болгарского  
героического (ионийского) эпоса) ..... 96  
Светла Джинчева – Наблюдения върху пропева  
на коледните песни ..... 110  
Татина Илиева – Прецедентните текстове  
като източник за информация за религиозните  
представи и бит на българите ..... 117

<b>Цветомира Кюркчиева – Двойствените характеристики в образа на самодивата според народната вяра .....</b>	147
<b>Михаела Виденова – Съвременни ракурси на мултидисциплинарност: основания за психоантропологичен анализ на българските традиционнни лечебни обредни комплекси руспали и калушари .....</b>	155
<b>Петя Банкова – Свидетелства за Светото кръщение .....</b>	173
 <b>ПАЛЕОСЛАВИСТИКА</b>	
<b>Мартина Янкова – Седми Вселенски събор и българската средновековна книжнини .....</b>	187
<b>Петко Чолаков – Проблемът за автентичността на <i>Завета на св. Йоан Рилски</i> (Обзор на мнениата) .....</b>	198
<b>Магдалена Абаджиева – Предпоставки за възникването на литератураната на българите католици на новобългарски език през XVIII век. Католическата пропаганда след павликяните .....</b>	221
<b>Ивета Рашева – Легендата за българското покръстване във възрожденските ни слова, произнасяни на 11 май .....</b>	231
 <b>ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ</b>	
<b>Маринела Серафимова – Накит од железнодопските некрополи по долината на река Брегалница и долнинот тек на река Вардар во Република Македонија .....</b>	243
<b>Бисера Српева – Прилог кон проучувањето на убикацијата на античките градови во средниот тек на река Брегалница .....</b>	250
<b>Маринела Серафимова – Прилог кон проучувањето на доцноантичките градови по долината на р. Брегалница .....</b>	255
<b>Јаким Доневски – Четирите македонски градови во областа Амфакситида .....</b>	261
 <b>Трајче Нацев, Дарко Стојановски – Градот Баргала од VII до XII век .....</b>	272
<b>Горѓи Ефремов – Религијата на македонците во Антиката .....</b>	280
<b>Марjan Бучков – Римското освојување на Македонија .....</b>	287
<b>Горѓи Ефремов – Словенско населување во Македонији и опсада на Солун .....</b>	297
<b>Трајче Нацев, Драган Веселинов – Одбраната и заштитата во Македонија од Антиката до Първата светска война .....</b>	304
<b>Драган Веселинов – Защитните мерки и активности во вардарскиот дел на Македонија меѓу двете светски войни (1919–1941) .....</b>	313
<b>Оливер Цацков – Историјата како фактор заближување и почитување на нациите .....</b>	328
<b>Оливер Цацков – Познавањето на локалната историја е незаменилива компонента во едукацијата на ученикот во наставниот процес .....</b>	332
 <b>ПРИРОДОНАУЧЕН ОТДЕЛ</b>	
<b>Владимир Власков – Прогнозиране и характер на температурният режим в България през последните две десетилетия .....</b>	337
<b>Илюстрации .....</b>	345

**ГРАДОТ БАРГЛА ОД VII ДО XII ВЕК**  
Трајче Нацев, Дарко Стојановски  
*Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Македонија*

Доцноантичкиот и средновековниот град Баргала е лоциран на 17 км североисточно од градот Штип, во подножјето на планината Плачковица, на десниот брег на Козјачка река и на оддалеченост од околу 3 км јужно од денешното село Долен Козјак. (Сл. 1.)<sup>1</sup>

Градот Баргала е еден од позначајните градски центри на дијагоналниот пат Хераклеја – Стоби – Баргала – Пауталија – Сердика (Нацев 2008: 25–27 и Нацев 2013: 81–87).

Во римскиот период, населбата е воен логор каструм<sup>2</sup> (Сл. 2.) и во IV век како резултат на немирниот период, прераснува во град – цивитас и како таков ќе успее да опстои се до крајот на антиката, благодарејќи на развиениот систем на одбраната во која покрај јаката фортификација портата Принципалис со засега единствен откриен на двојешен пропутникамум со влез во форма на екседра (Сл. 3.), влегуваат неколку помали радијални наредени утврдувања (Нацев 2008: 48).

Од средината на VI век, се повеќе зачестуваат аваро-словенските напади, од која не е поштеден и овој град, така после половина век, во почетокот на VII век, градот бил потполно разорен и запален од страна на аваро словените (Алексоска 1989: 5–15, 68; Белдедовски 1990: 45, Нацев 2008: 114).

Архитектоното население после поразот побарало заслониште во повисоките места на планината Плачковица. Набргу дел од тоа население повторно се наслува на територијата на градот. Сега економски ослабени тие не биле во можност да ги подигнат куќите во кои живееле пред градот да биде разруннат и затоа подигнат нови, многу помали до подобро сочуваните видови од поголемите објекти. Новоизградените објекти не биле изградени со варов матерер туку со кал и

<sup>1</sup> Илюстрациите към статията са публикувани в цветната кола на годишника на стр. 377–382. Бел. ред.

<sup>2</sup> Од римскиот период со досегашните археолошки истражувања констатирана е само старата порта во северозападниот одбранбен сид, која подоцна била заиздана.

камен од срушените објекти како резултат на слабата економска состојба на населението. Кон крајот на VII век во градот се наслуваат и словенски племиња кои се мешаат со автохтоното население кои оставиле мошне видни траги на своето живеење во градот.

Покрај движениот археолошки материјал (садови изработени од керамика и камен, накит и орудие), со досегашните археолошки истражувања се откриени подоцнежни сакрални и профани конструкции изградени од камен и кал, со бројни преградувања и реконструкции на разурнатите објекти во Епископиумот и во новата културна содржина во централниот дел на градот Баргала.

Во рамките на 50 години археолошки истражување на овој локалитет досега се откриени многу мал број на архитектонски објекти кои воедно се и цел на овој научен труд, кој хронолошки влегуваат во периодот од раниот до доцниот среден век, бидејќи во овој период е истражен мал простор од градот Баргала.

Средновековните архитектонски објекти досега се откриени на локациите каде се вршени систематски археолошки истражувања и тоа во Епископиумот, простор кој е истражуван од тројца археолози: академик Блага Алексоска, Звонко Белдедовски и Трајче Нацев и во новата културна содржина во централниот дел на градот Баргала истражувана само од авторот на овој труд. Исто така движени археолошки материјал од средновековниот период откриен е и во некропола<sup>3</sup> покрај средновековната црква Св. Георги, преку кој добиваме информации за најрано словенско присуство во градот Баргала (Белдедовски 1990: 45–48).

Во рамките на Епископиумот кој е издвоен од останатиот дел на градот со преграден сид, откриена е Малата Црква и рано средновековни архитектонски конструкции.

Во новата културна содржина во централниот дел на градот откриени се исто така неколку средновековни конструкции.

<sup>3</sup> Движените археолошки материјали досега неколку пати се публикуван од Блага Алексоска, Звонко Белдедовски, Загорка Расолкоска и Трајче Нацев.

<sup>4</sup> На средновековната словенска некропола археолошките истражувања се изведени во неколку наврати под раководство на академик Блага Алексоска, Загорка Расолкоска и Звонко Белдедовски.

Најголем број на движен археолошки материјал откринет е в средновековната словенска некропола која била во употреба речеци цели XII век.

#### Мала Црква

Еден од најрепрезентативните објекти од раниот среден век и периодот кога Словените го примаат христијанството е т.н. Мала црква (Сл. 4.), лоцирана покрај јужниот периметрален сид на Епископската базилика откриена во 1975 година под раководство на професор Блага Алексова.

Врз основа на истражувањата која ги има направено Алексова, овој објект така го сместува во раниот VI век, односно го поврзува со третата градежна фаза со објектите односно со Епископската базилика и го именува како консигнаториум – црковен објект кој христијаните го примале миропомазанието (Алексова 1989: 58–61). Кон таквите размислувања се приспушчуваат (Винчич 1996: 23) и (Беледовски 2005: 266 – 269), додека Лилчиќ врз основа на архитектонските споменици објектот го сместува во доцниот VI век (Лилчиќ 2002).

Со конзерваторско-археолошко истражувања во 1997 година, дојдовме да сосема нова констатација дека во објектот не се прифаќа чинот на миропомазанието, ниту так истиот може да се смести во рамките на раниот VI век.

Во прилог на таквите размислувања е дека влезот кој бил чи тој муникција помеѓу базиликата и објектот за миропомазанието, за кој сметаат споменатите авторитети, тој воопшто и не постоел, пајјатно поради акросолиумот (грбот) во кој бил погребан црковниот великодостојник. Скалите пред т.н. влез исто така не постоеле, туку тоа било амвон певница од каде свештеникот ја вршел литургијата, а во прилог на ова е и ново откриениот влез во јужниот сид на базиликата од кој продолжува патека од тули до певницата.

Врз основа на новите резултати<sup>5</sup> сметам дека сакралниот објект е црква изградена кон крајот на 8 век или почетокот на IX век, период кога Словените започнуваат интензивно да го примаат христијанството.

Немаме податоци колку време опстоила малата црква. Но врз основа на откриените рани словенски гробови, најверојатно својата функција ја објавувала се до времето кога била подигната црквата ("в. Гоѓи, крајот на IX или почетокот на X век.

Во рамките на археолошките истражувања<sup>6</sup> при откривањето на објектот не е откриен движен археолошки материјал, кој сигурно би помогнал околу датирањето на објектот.

#### Раносредновековни конструкции во Епископиумот

На просторот северно и јужно од скалите пред Епископската базилика откриени се две простории (Сл. 5.), изградени најверојатно во рушевите на базиликата.

Сидовите кај двете простории, градени се од речни и кршени камења, кои меѓу себе били врзувани со кал, во техника opus incertum без напласени хоризонтални редови.

При истражувањето (изведенено од Блага Алексова) во првата просторија, во јамата и над јамата откриена е доцноантичка и раносредновековна керамика со груба фрактура карактеристична за VII–VIII век.

<sup>5</sup> Со конзерваторско археолошко истражување, констатирано е дека објектот лежи врз архитектонски остатоци од постар објект граден во техника opus incertum со речен камен кој помеѓу себе бил поврзуван со варов малитер, со две градежни фази кон олговараат на последните две градежни од Епископската базилика. Резултатите добиени од новите истражувања, јасно укажуваат дека архитектонските остатоци се од објект со профлан карактер кој бил во функција на Епископската базилика во периодот од V до крајот на VI или почетокот на VII век.

<sup>6</sup> Археолошките истражувања на објектот биле изведени во 70-те години на минатиот век под раководство на академик Алексова Блага и академик Вера Бинтракова Грозданова.

Во влезната партија (Сл. 6.) на Епископиумот, односно во притворот меѓу двета периметрални сидови во текот на истражувањето во 1999 година откриена е една просторија со предпостор<sup>7</sup>. Во предпосторот се влегувало преку скалиите кои биле претходно користени за искачување во влезната партија..

До северниот периметрален сид во влезната партија, една до друга, додградени се две мали правоаголни простории .

Во двете простории покрај фрагментирана доциоантичка керамика констатирана е и раносредновековна керамика со груба фрактура, која временски би ја сместиле во VII–VIII век.

Покрај конструкциите во влезната партија на Епископиумот и фланкираниите сидови покрај Епископската базилика, раносредновековни конструкции открини се и во комплексот на Епископската резиденција (Сл. 7.). Б. Алексова при истражувањето во станбениот дел, врз основа на откринетиот движен археолошки материјал и жлезниот манганс, како и преградните сидови од камен и кал констатирала траги од словенско живеење (Алексова 1989: 68).

Во економскиот дел на резиденцијата (Сл. 8.) исто така се констатирани траги од словенско живеење. Кон крајот на VII век или почетокот на VIII век просторијата била поделена на два дела, користени за живеење. Во прилог на ова е и откриеното огниште во преполовеното нитос, лоцирано покрај северозападниот сид на Простирија 2<sup>8</sup>.

З. Белдедовски со археолошките истражувања во 2002 година, во просторијата за ложење на големата терма, до југоисточниот сид или северозападниот сид на Епископската резиденција открива фурна за печене на леб (Сл. 9.).

Фурната има правоаголна форма ориентирана североисток – југозапад со должина 2,30 и ширина 1,90 во североисточниот и 1,60 м во југозападниот дел, со висина 1,20 м. Отворот во фурната сместен е во југозападната фасада на висина од 0,60 м. од подното ниво на просторијата за ложење, со ширина 0,40 и висина 0,42 м. Во најголем дел изградена е од тули и пристапи се и фрагменти од покривни

<sup>7</sup> Просторите се откриени со систематските археолошки истражувања во периодот од 2001 до 2003 година под раководство на Звонко Белдедовски.

<sup>8</sup> Истражувањето во овој дел е изведено од л.-р Трајче Нацев.

керамици. Кај отворот низ кој се ставал лебот во фурната употребени се камени блокови. Како врзивен материјал при градењето на фурната користена е жолтенкова глина, а со истата била и малтерисана од надворешна страна. Во фурната констатирани се два отвори за вентилација (оциви), единиот над влезот а другиот во северозападниот сид (Нацев 2008: 121).

Хронолошкото сметување на овој објект го поврзува со хронолошкото детерминирање на претходните објекти, односно крајот на VII или почетокот на VIII век.

Од крајот на IX па се до првите децении на ХХ век црквата Св. Ѓорѓи (Сл. 10.) и средновековната словенска некропола се единствените сведоци, за животот што се одвивал на и околу просторот на некогашниот Епископски град Баргала.

За градењето на црквата Св. Ѓорѓи постојат две научни толкувања едини дека е градена кон крајот на IX почеток на X век и вторите дека истата е градена во XIV век.

За постоењето на живот во средновековниот период секако е и средновековната некропола (Сл. 11.) која е лоцирана покрај црквата Св. Ѓорѓи и на просторот од јужниот сид на црквата кон Козјачка река (Белдедовски 1990: 45–48).

Најстарите гробови со прилози кои одговараат на раниот средновековен период секако се откриените гробови покрај црквата Св. Ѓорѓи во кои е откриен богат материјал типичен за раниот и доцниот среден век.

Оваа некропола била во употреба се до првите децении на миналото век<sup>9</sup>, кога жителите од Горен Козјак се преселиле во Долен Козјак.

Резултатите добиени од анализата на откриниот археолошки материјал, даваат придонес за временското определување односно изградбата на црквата Св. Ѓорѓи во IX–X век, како и за враќањето на животот во Баргала со населувањето на Словените врз урнатините на доциоантичкото град во VII век.

<sup>9</sup> По заминувањето на жителите од Горен Козјак во новоформираната населба Долен Козјак, погребувањето во некрополата продолжило и понатаму се до 1925 година.



Сл. 3. Порта Принципалис со надворешен пропултакулум и порта во форма на екседра.



Сл. 4. Објект Мала црква од почетокот на VIII век.



Сл. 5. Простории северно и јужно од склоните кон водат во Епископската базилика




Сл. 6. Влезна партија на Епископиумот со новооткриените простории од VII–VIII век.



Сл. 7. Станбен комплекс од Епископската резиденција.




Сл. 8. Економски дел од Епиускопската резиденција.



Сл. 9. Фурна во Пропилејумот (просторија за ложење на големата берма) од VII–VIII век



Сл. 10. Црква Св. Ѓорѓи од крајот на IX – почетокот на X век.



Сл. 11. Средновековна словенска некропола.



Сл. 12. Објекти од X–XII век во новата културна содржина, сместена во централниот дел на градот Баргала.